



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

## Study program **Меѓународно право (2012/2013)**

Факултет	Правен
Циклус на студии	Трет циклус (докторски)
ЕКТС	180
Титула	Доктор по правни науки / Област: Меѓународно право
Архивски број на акредитација [180]	14-874/6
Решение за почеток со работа	03-203/2 (26.03.2013)
Датум на акредитација	15.08.2012

## Опис на програмата

Целта на последипломската програма Меѓународно право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на меѓународно-правните сознанија за приближување кон правничките професиите кои се поврзани со областа на меѓународното право и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и концепциите на меѓународното право како и за нивната состојба и перспектива во регионот и во светот.

## Кариера

Дипломата на студиската програма ќе им овозможи на студентите на докторските студии да бидат оспособени за научноистражувачката работа во областа на меѓународно-правните науки како и за изведување настава во универзитетите во државата и во странство, при што активно ќе бидат вклучени и во процесот на зацврстување на ресурсите на дејностите на државната власт во контекст на процесот на евроатлантските интеграции на земјата.

## Резултати од учењето

### Знаење и разбирање

- Има солидни познавања на дисциплините од областа на меѓународното право како правото на меѓународни организации, човековите права, меѓународното јавно право, меѓународното приватно право, меѓународното кривично право, меѓународното економско право и меѓународните односи.
- Има продлабочени познавања на напредните техники и методи на истражување во областа на меѓународното право.

### Примена на знаењето и разбирањето

- Ги толкува во критичен дух теориите на меѓународното право и релевантните случаи од практиката.
- Применува теоретски знаење во практични ситуации кои се јавуваат во областа на меѓународното право како заштитата на човековите права, дипломатијата, решавањето спорови и колизијата на закони како и преговорите и медијацијата.
- Го синтетизира стекнатото знаење и го применува во специфични околности.

## Способност за проценка

- Има поразвиено критичко мислење преку методите на анализа и споредување.
- Развива вештини на решавање проблеми преку практиката на решавање покомплексни случаи од домашната и од меѓународната судска практика и јуриздикција.

## Комуникациски вештини

- Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на меѓународно-правните науки.
- Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
- Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во научната работа.

## Вештини на учење

- Развива правилник за истражувачка работа кој се употребува во неговата професија.
- Развива практика на продолжено учење, ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

## Листа на предмети

### Семестар 1

- [10.0 ЕКТС] **Методологија на истражување**
- [10.0 ЕКТС] **Меѓународно јавно право - продлабочена програма**
- [10.0 ЕКТС] **Меѓународно приватно право - продлабочена програма**

### Семестар 2

- [10.0 ЕКТС] **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**
- [10.0 ЕКТС] **Изборен предмет 1**
- [10.0 ЕКТС] **Изборен предмет 2**

### Семестар 3

### Семестар 4

### Concentration: Semestri 3 / Semestri 4

- [40.0 ЕКТС] **Научноистражувачка работа**
- [20.0 ЕКТС] **Публикации I**

### Семестар 5

- [20.0 ЕКТС] **Презентација на резултатите од истражувањето**
- [10.0 ЕКТС] **Публикации II**

### Семестар 6

- [30.0 ЕКТС] **Докторска дисертација**

## Description of courses

### Задолжителни предмети

- **Методологија на истражување**

Студентите ќе бидат оспособени: - Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. - Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во нивните одговори. - Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност да ги критикуваат. - Да го проучуваат преку напреден пристап односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. - Да ги применат вештините и знаењето кои ги стекнале преку своите тези.

- **Меѓународно јавно право - продлабочена програма**

Предметот опфаќа работа на случаи од областа на меѓународното право, а во еден дел вклучува и практична работа (internship) во релевантни институции, што, пак, може да опфати и научноистражувачка работа на студентите по групи.

- **Меѓународно приватно право - продлабочена програма**

Преку овој модул студентите ќе стекнат напредни сознанија за изворите на правото кои треба да се применат за регулирање на граѓанско-правните односи со странски елемент (национални и меѓународни) и за начинот на уредување на граѓанско-правните односи со странски елемент (директниот и индиректниот (колизионниот) начин на уредување кој е карактеристичен само за овој модул) како и за општите и заедничките елементи на формирање и примена на МПП, фактите преку кои се појавува странскиот елемент (фактите на идентификување), точките на врзување како и институти преку кои се избегува примената на обично меродавно право во МПП.

- **Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација**

По првиот семестар студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската дисертација. Активностите вклучуваат: одредување на литературата, составување хипотетичка рамка, дефинирање на методологијата за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација. По потреба може да се организираат и изборни предмети за оваа цел.

- **Научноистражувачка работа**

Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобриениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот.

- **Публикации I**

Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според одобриениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот.

- **Презентација на резултатите од истражувањето**

На крајот од петтиот семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, вкупните резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето кандидатот ќе ги презентира јавно.

- **Публикации II**

Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиторинг според областа и релевантноста на истражувањето.

- **Докторска дисертација**

Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од Наставно-научниот на Факултетот, се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина одбрана.

## Изборни предмети

- **Европско приватно право**

Продлабочено проучување на приватното право на ЕУ, регулативите, домицилот, договорите, вондоговорната одговорност, јурisdикцијата, признавањето и извршувањето странски судски одлуки како и постапката за признавање и извршување странски судски одлуки.

- **Меѓународно хуманитарно право**

Во рамките на овој предмет се изучуваат основните институти на меѓународното право во воените судири, а се опфатени и внатрешните воени судири и таканаречените граѓански војни. Акцентот е ставен на изворите на ова право во т.н. Женевски конвенции на меѓународното хуманитарно право и во Дополнителните протоколи, но и на сите други институти на военото право, како и начините за окончување на судирите. Во услови на исклучително брзо развивање на оваа дисциплина во насока на опфаќање на бројните внатрешни судири и нивното правно регулирање од хуманитарен аспект, посебен акцент ќе биде ставен и на внатрешните вооружени судири.

- **Конкурентно право на ЕУ**

Во рамките на предметот студентите стекнуваат продлабочени сознанија за нечесните договорни клаузули и за практиката, директните продажби, куповните дозволи, ценовните споредувања, специјалните продажби и специјалните понуди, специјалните распродажби од резервата и од стечајната маса, продажби по системот лавина, конкурентско омаловажување, ширење невистинити изјави за целите на конкуренцијата, монополски (картелни) одлуки и договори, еднообразна примена на општите деловни услови, рабатни картели, кризни монополи, монополи за рационализација и специјализација, договори за соработка (кооперација), соработка меѓу купувачите, извозни и увозни монополи, монополи од јавен интерес, известување на надлежните власти, мерки на антимонополските власти, вертикални ограничувања на конкуренцијата, одржување и утврдување на цените, договори за исклучиво право на продажба, договори за лиценца, техничко знаење и искуство, доминантна позиција на пазарот, известувања за спојувања, контрола врз спојувањата, ограничување на конкуренцијата и нерамноправен третман, заеднички планирано и договорено однесување, правила за конкуренција, писмена форма на монополските договори, прекршоци, надлежни власти како и соодветните постапки.

- **Меѓународни организации**

Во рамките на овој предмет се проучуваат: основните цели на теориите за меѓународното меѓувладино организирање; институционалната поставеност на системот на ООН; клучните европски организации и ЕУ, Советот на Европа и ОБСЕ; како и најрелевантните регионални организации што функционираат на територијата на Америка, Африка и Азија и на Далечниот Исток, како и односот на РМ со споменативе организации, односно дејствувањето на РМ во организациите во кои членува.